



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 17 јули 1968
Скопје
Број 25

Претплатата за 1968 год. изнесува 55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-18.
Год. XXIV

201.

Врз основа на член 107 став 2 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65 и 29/65), Извршниот совет донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПИРАЊЕ НА ВОНРЕДНОТО СТУДИРАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. Привремено се запира вонредното студирање на Медицинскиот факултет во Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1570/1
17 јуни 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Мицчев, с.р.

202.

Врз основа на член 102 став 2 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65 и 29/65), Извршниот совет донесе

ОДЛУКА

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ БРОЈОТ НА СТУДЕНТИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. На Медицинскиот факултет во Скопје запишувањето на прва година во учебната 1968/69 година се ограничува на следниот број студенти:

а) на Медицинскиот отсек — 250 редовни студенти;

б) на Стоматолошкиот отсек — 100 редовни студенти.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1570/1
17 јуни 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с.р.

203.

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за подигање на јавни споменици („Службен весник на СРМ“ бр. 14/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТКА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗВЕДБА НА СПОМЕНИК НА НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА И ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ ВО КРУШЕВО

I. За членови на Конкурсната комисија за спроведување конкурс за изработка идеен проект за изведба на споменик на Национално-ослободителната борба и Илинденското востание во Крушево, се именуваат:

1. акад. Михајло Апостолски, директор на Институтот за национална историја;

2. акад. Славко Јаневски, писател;

3. Димитар Кондовски, академски сликар;

4. Перо Коробар, член на Републичкиот одбор на Сојузот на Здруженијата на борците од Народно-ослободителната борба на Македонија;

5. Димче Коцо, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје;

6. Љубен Лапе, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје;

7. Вангел Мандиловски, претседател на Собранието на општината Крушево;

8. акад. Никола Мартиновски, академски сликар;

9. дипл. инж. арх. Воислав Мачкиќ, урбанист-планер;

10. Боро Митричевски, академски сликар;

11. дипл. инж. Петар Муличковски, доцент на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје;

12. Антоние Николовски, историчар на уметноста;

13. Димче Тодоровски, академски вајар;

14. Драги Тозија, претседател на Просветно-културниот собор на Собранието на СРМ, и

15. дипл. инж. Драган Шојлевски, пејсажен архитект.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-899/3
3. јуни 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с.р.

204.

Врз основа на член 8 од Законот за определување на работите што ги врши Радиотелевизија Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 4/66), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Радиотелевизија Скопје во Скопје:

1. Киро Камберски, член на Претседателството на ЦК СММ;
2. инж. Милчо Коцаре, доцент на Електро-машинскиот факултет во Скопје;
3. Ѓоко Митревски, член на Републичката конференција на ССРМ;
4. Музафер Туфаи, општествен работник во ЦК СКМ, и
5. Миле Тортевски, секретар на одбор во Стопанската комора на Македонија.

II. За членови на Советот на Радиотелевизија Скопје во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. Бурхан Адеми, потпретседател на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;
2. Тито Величанец, претседател на Универзитетскиот одбор на Сојузот на студентите во Скопје;
3. Стојмен Михајловски, асистент на Институтот за социолошко-политички и правни истражувања.
4. Лазо Софијанов, пратеник, и
5. д-р Радмила Угринова, вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-830/1
17 јуни 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

205.

Врз основа на член 35 став 1 точка 6 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и соодветните одредби на договорите за социјално осигурување на лицата кои вршат самостојна дејност и член 24 точка 5 од Статутот на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 20 јуни 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИОТ КОЕФИЦИЕНТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ УТВРДЕНИ СО ДОГОВОРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ

I

На лицата кои вршат самостојна дејност, освен на лицата од точка II на оваа одлука, основните

на осигурување утврдени со договорите за социјално осигурување на тие лица за 1968 година се пресметуваат на нов износ со примена на валоризационен коефициент од 116.

II

На лицата кои вршат самостојна дејност како свештениците на Српската и Македонската православна црква и на верските службеници на Исламската верска заедница, основните на осигурување утврдени со договорите за социјално осигурување на тие лица за 1968 година се пресметуваат на нов износ со примена на валоризационен коефициент од 113,6.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1968 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-1996/1
20 јуни 1968 година
Скопје

Претседател,
Мара Миянова, с. р.

206.

Врз основа на точка 1. 2. 1. од Привремените технички прописи за градење во сеизмички подрачја, објавени во додатокот на „Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/67, републичкиот секретар за индустрија и трговија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УСВОЈУВАЊЕ КАРТАТА НА СЕИЗМИЧКОТО МИКРОЕОНИРАЊЕ НА ПОШИРОКОТО УРБАНИСТИЧКО ПОДРАЧЈЕ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ


1. Картата на сеизмичкото микроеонирање на поширокото урбанистичко подрачје на градот Скопје, издадена во декември 1967 година од Институтот за сеизмологија, земјотресно инженерство и урбанистичко планирање при Универзитетот во Скопје, **СЕ УСВОЈУВА.**

2. Картата од претходната точка ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр. 01-2882/1
1 јули 1968 година
Скопје

Републички секретар за
индустрија и трговија,
Ванчо Николовски, с. р.



П Р И Л О Г

КОН КАРТАТА НА СЕИЗМИЧКОТО МИКРОРЕОНИРАЊЕ НА ПОШИРОКОТО УРБАНИСТИЧКО ПОДРАЧЈЕ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

Текстот во Картата на сеизмичкото микрореонирање на поширокото урбанистичко подрачје на градот Скопје се дополнува и со следното:

- 1) За посложени конструктивни системи се сметаат:
 - Објекти предвидени во таблицата бр. 1, под реден број 1 од привремените технички прописи за градење во сеизмичките подрачја („Сл. лист на СФРЈ“ број 39/67),
 - Објектите наброени во член 8 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Сл. весник на СРМ“ број 35/67),
 - Објекти кои се фундираат на неповолни геомеханички услови во присуство на подземна вода,
 - Објекти кои, како типски, се применуваат повеќекратно, независно од својата големина или комплицираност на конструкцијата.
- 2) Водоплавните терени покрај р. Вардар, кои се со Генералниот урбанистички план на Скопје предвидени за зеленило, да останат како такви се до реализацијата на предвидената регулација на р. Вардар.

(Картата на сеизмичкото микрореонирање на поширокото урбанистичко подрачје на градот Скопје, во погоден размер, ќе ја објави Институтот во вид на публикација бр. 12).

207.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Тарифата за височината на трошоците за уредување на градежното неизградено земјиште за подрачјето на град Радовиш по 1 кв. м. површина, што ја донело Собранието на општината Радовиш, по одржаната јавна расправа на 7 јуни 1968 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинува ставот 2 на точката I од Тарифата за височината на трошоците за уредување на градежното неизградено земјиште за подрачјето на град Радовиш по 1 кв. м. површина, која е составен дел на Одлуката за начинот на уредување и користење на градското земјиште („Службен гласник на општината Радовиш“ бр. 4/66 и бр. 13/67).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“ и во „Службен гласник на општината Радовиш.“

3. Група на граѓани од Радовиш поднесе до Уставниот суд на Македонија претставка со барање да се поведе постапка за оценување на законитоста на споменатата Одлука, наведувајќи дека е неправилно што со неа се определува учество во трошоците за уредување на градското земјиште и за поранешните сопственици на градежното земјиште и дека по неа не се изјасниле собирите на избирачите на град Радовиш.

Оценувајќи ја оправданоста на поднесеното барање Уставниот суд најде дека прашањата поради кои се напаѓа Одлуката не претставуваат основ за поведување на постапката за оценување на нејзината законитост. Меѓутоа, Судот застапа на становиште дека основно може да се постави прашањето за согласноста на став 2 на точка I од Тарифата за височината на трошоците за уредување на градежното неизградено земјиште за подрачјето на град Радовиш по 1 кв. м., која е составен дел на Одлуката, со одредбите на Законот за уредување и користење на градското земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 11/63 и „Службен весник на СРМ“ бр. 15/65).

По одржаната јавна расправа, Уставниот суд утврди дека износите во Тарифата, како учество во трошоците за уредување по 1 кв. м. површина градежно неизградено земјиште, не се еднакво определени за граѓаните и работните и другите организации. Според став 2 на точка I од Тарифата, работните и другите организации при добивањето на одобрение за градба на општествени простории ќе плаќаат на име трошоци за уредување на градежното земјиште во износ на тарифата зголемена за 150% од износот што го плаќаат граѓаните.

Уставниот суд смета дека Собранието на општината Радовиш нема основ за такво нееднакво третирање на работните и другите организации, во однос на граѓаните, во плаќањето на учеството во трошоците за уредување на градското земјиште.

Прашањата за уредување и давање на користење градско земјиште, како и за почетната височина на учеството во трошоците за уредување на тоа земјиште, се регулирани во Законот за уредување и користење на градското земјиште. Од одредбите на овој закон не произлегува можност за определување на нееднакви обврски во учеството на трошоците за уредување на градското земјиште за одделни категории на корисници.

Поради тоа, Уставниот суд на основа член 25 од Законот за Уставниот суд на Македонија одлучи да го укине ставот 2 на точка I од Тарифата за височината на трошоците за уредување на градежното неизградено земјиште за подрачјето на град Радовиш по 1 кв. м. површина.

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Македонија одржана на 3 јули 1968 година.

У. бр. 21/67

3 јули 1968 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија
Петро Коробар, с.р.

208.

Уставниот суд на Македонија решавајќи по барањето да се оцени уставноста и законитоста на Одлуката на Советот на Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово за измени и дополнувања на Правилникот за распределба на личните доходи на наставниците и работниците во постојан работен однос, од 30 јуни 1967 година — по јавната расправа одржана на 7 и 17 јуни 1968 година, на основа член 23 од Законот за Уставниот суд на Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се одлага одлучувањето за уставноста и законитоста на Одлуката за измени и дополнувања на Правилникот за распределба на личните доходи на наставниците и работниците во постојан работен однос донесена од Советот на Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на 30.VI.1967 година.

На Советот на Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово му се дава можност да ја усогласи својата одлука со Уставот и законите до 30 септември 1968 година.

2. Ова решение на Уставниот суд, согласно член 68 од Законот за Уставниот суд на Македонија ќе се објави во Службениот весник на Социјалистичка Република Македонија и во Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Постапката за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за измени и дополнувања на Правилникот за распределба на личните доходи на наставниците и работниците во постојан работен однос во Гимназијата „Гоце Делчев“ е поведена по барањата на одделни членови на работната заедница. Тие во своите претставки до Ус-

тавниот суд истакнаа дека, при донесувањето на одлуката, Советот на Гимназијата не ги почитувал правата на работната заедница таа да се искаже за содржината на Одлуката, дека Одлуката се применува со повратно дејство и дека содржи основи и мерила за распределба на личниот доход што не се во склад со уставното начело за распределба според трудот и резултатите на трудот.

4. По одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Македонија најде:

а) Одлуката за измени и дополнувања на Правилникот за распределба на личниот доход е донесена од Советот на Гимназијата без претходно разгледување на предлогот на собирот на работните луѓе и без претходно истакнување предлог-одлуката на увид на работниците, иако според законските и статутарните одредби Советот бил должен тоа да го стори.

Уставниот суд на Македонија смета дека непочитувањето на законските и статутарните одредби за донесување на општите акти во работните организации, особено оние за правата на работните луѓе претходно тие на собири да ги разгледуваат, претставува кршење на нивните самоуправни права.

При заземање на овој став Уставниот суд го ценеше наводот дека работните луѓе на Гимназијата биле запознати со содржината на предлог-одлуката и дека за него се изјасниле на состанокот на синдикалната организација. Уставниот суд застана на становиште дека претресувањето на предлог-одлуката на синдикален состанок не може да го замени нејзиното разгледување од работните луѓе на нивните собири. Ова поради тоа што, според уставните и законските одредби, за постапката при донесување на општите акти, работните луѓе преку собири обезбедуваат свое влијание врз донесувањето на тие акти.

б) Со Одлуката за измени и дополнувања на Правилникот за распределба на личниот доход, се воведени нови основи и мерила за утврдувањето на личниот доход на работниците на Гимназијата. На таа одлука и е дадено повратно дејство, бидејќи содржи клаузула дека ќе се применува од 1 јануари 1967 година, иако е донесена на 30 јуни таа година.

Уставниот суд на Македонија смета дека согласно со Уставот општите акти за воведувањето на нови основи и мерила за распределба на личните доходи, доколку со нив се воспоставуваат нови меѓусебни односи на работните луѓе во остварувањето на нивниот личен доход, можат да се применуваат само по нивното влегување во сила.

в) Според уставните одредби за распределбата на личниот доход, на секој работен човек во работната организација му припаѓа, согласно со начелото за распределба според трудот, личен доход според резултатите на неговиот труд и работата на работната единица и работната организација како целина. При тоа, работните организации се овластени со самоправните општи акти да ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на личниот доход и се должни со утврдените основи и мерила на секој работник да му го овозможат остварувањето на личниот доход согласно со уставните принципи.

Ценејќи ги основите и мерилата за утврдување на личниот доход на работниците на Гимназијата „Гоце Делчев“, содржани во Одлуката, Уставниот суд на Македонија констатира дека со Одлуката за измени на Правилникот се воведува таква распределба на личниот доход според која сите работни луѓе што имаат еднаква школска подготовка со положен спручен испит и работно искуство до 30 години имаат еднаков и во фиксен износ утврден личен доход. Таквиот начин на утврдување на основи и мерила за распределба на личниот доход не е во согласност со уставното начело за распределба според трудот.

5. Уставниот суд на Македонија реши на Советот на Гимназијата да му даде можност да ги отклони неуставностите и незаконитостите содржани во Одлуката поради следните причини:

а) Одлуката за измени и дополнувања на Правилникот е донесена во текот на 1967 година, кога започнале со работа заедниците за образование, кои како основ за финансирање на воспитно-образовните установи предвидувале просечни износи за одделни категории на работници. Тие критериуми за финансирање на воспитно-образовните установи во работната организација биле прифатени како основи и мерила за распределба на личниот доход.

б) Во текот на расправата Уставниот суд констатира дека неуставноста и незаконитоста во Одлуката за измена и дополнување на Правилникот за распределба на личниот доход во работната организација се веќе согледани и дека веќе се пристапило кон изготвување на нов правилник за распределба на личните доходи.

На основа на овие факти Уставниот суд одлучи како во диспозитивот.

6. Ова решение е донесено на седницата на Уставниот суд на 20.VI.1968 година.

У. бр. 79/67
20.VI.1968 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Петро Корбар, с.р.

209.

Уставниот суд на Македонија одлучувајќи по барањето да се оцени уставноста и законитоста на Одлуката за измени и дополнувања на Правилникот за процена на работните места и распределба на личниот доход на запослените работници во работната организација, бр. 718 од 22 ноември 1967 година и на Одлуката за внатрешна распределба на средствата, бр. 714 од 18 ноември 1967 година донесени од Советот на Основното училиште „Трајко Андреев“ во Титов Велес — по јавната расправа одржана на 7 јуни 1968 година, на основа член 23 од Законот за Уставниот суд на Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се одлага одлучувањето за уставноста и законитоста на Одлуката за измени и дополнувања на Правилникот за процена на работните места и распределба на личниот доход на запослените работници во работната организација, бр. 718 од 22 ноември 1967 година и на Одлуката за внатрешната распределба бр. 714 од 18 ноември 1967 година донесени од Советот на Основното училиште „Трајко Андреев“ од Титов Велес.

На Советот на Основното училиште „Трајко Андреев“ во Титов Велес му се дава можност да ги усогласи своите одлуки со Уставот и законите до 30 септември 1968 година.

2. Ова решение на Уставниот суд согласно член 68 од Законот за Уставниот суд на Македонија“ ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ и во Основното училиште „Трајко Андреев“ во Титов Велес на начин предвиден за објавување на општи акти.

3. Постапката за оценување на уставноста и законитоста на одлуките е поведена по барање на група просветни работници на работа во Основното училиште „Трајко Андреев“ во Титов Велес. Тие во својата претставка до Уставниот суд истакнаа дека со одлуките биле повредени самоуправните права на работните луѓе во училиштето да се изјаснат за содржината на овие одлуки, дека се применувале со повратно дејство и дека критериумите за утврдување на личните доходи не биле во согласност со уставното начело за наградување според трудот и резултатите на трудот.

Разгледувајќи ги поставените барања Уставниот суд најде дека е оправдано само барањето да се оцени уставноста и законитоста на критериумите за распределба на личните доходи утврдени во наведените акти.

4. По одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Македонија најде:

Според уставните одредби за распределбата на личниот доход на секој работен човек во работната организација му припаѓа согласно со начелото за распределба според трудот, личен доход според резултатите на неговиот труд и работата на работната единица и работната организација како целина. При тоа, работните организации се овластени со самоуправните општи акти да ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на личниот доход и се должни со утврдените основи и мерила на секој работник да му го овозможат остварувањето на личниот доход согласно со уставните принципи.

Ценејќи ги основите и мерилата за утврдување на личниот доход на работниците на Основното училиште „Трајко Андреев“ во Титов Велес, содржани во одлуките, Уставниот суд на Македонија констатира дека со одлуките за измени на Правилникот се воведува таква распределба на личниот доход според која сите работни луѓе што имаат еднаква школска подготовка со положен стручен испит имаат еднаков и во фиксен износ утврден личен доход. Таквиот начин на утврдување на основи и мерила за распределба на личниот доход не е во согласност со уставното начело за распределба според трудот.

5. Уставниот суд на Македонија реши на Советот на училиштето да му даде можност да ги отклони неуставностите и незаконитостите содржани во одлуките поради следните причини:

а) Одлуката за измени и дополнувања на Правилникот е донесена во текот на 1967 година, кога започнале со работа заедниците за образование, кои како основ за финансирање на воспитно-образовните установи предвидувале просечни износи за одделни категории на работници. Тие критериуми за финансирање на воспитно-образовните установи во работната организација биле прифатени како основи и мерила за распределба на личниот доход.

б) Во текот на расправата Уставниот суд констатира дека неуставноста и незаконитоста во Одлуката за измена и дополнување на Правилникот за распределба на личниот доход во работната организација се веќе согледани и дека веќе се пристапило кон изготвување на нов правилник за распределба на личните доходи.

На основа на овие факти Уставниот суд одлучи како во диспозитивот.

6. Ова решение е донесено на седницата на Уставниот суд на 20.VI.1968 година.

У. бр 95/67
20. VI. 1968 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Петро Коробар, с.р

210.

Уставниот суд на Македонија решавајќи по барањето да се оцени уставноста и законитоста на Одлуката за изменување на Правилникот за распределба на личниот доход на работниците, бр. 412 и на Одлуката за пресметка на личниот доход за времето од месец март до октомври 1967 година, бр. 413 донесени од работната заедница на Основното училиште „Благој Кирков“ во Титов Велес на

1.XI.1967 година, — по јавната расправа одржана на 7 јуни 1968 година, на основа член 23 од Законот за Уставниот суд на Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се одлага одлучувањето за уставноста и законитоста на Одлуката за изменување на Правилникот за распределба на личниот доход на работниците, бр. 412/67 и на Одлуката за пресметка на личниот доход за времето од месец март до октомври 1967 година бр. 413/67 донесени од работната заедница на Основното училиште „Благој Кирков“ во Титов Велес на 1.XI.1967 година.

На работната заедница на Основното училиште „Благој Кирков“ во Титов Велес и се дава можност да ги усогласи одлуките со Уставот и законите до 30 септември 1968 година.

2. Ова решение на Уставниот суд согласно член 68 од Законот за Уставниот суд на Македонија ќе се објави во Службениот весник на Социјалистичка Република Македонија и во Основното училиште „Благој Кирков“ во Титов Велес на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Постапката за оценување на уставноста и законитоста на одлуките е поведена по барање на група просветни работници на работа во Основното училиште „Благој Кирков“ во Титов Велес. Тие во својата претставка поднесена до Уставниот суд сметаат дека со овие одлуки биле повредени самоуправните права на работните луѓе во училиштето да се изјаснат за содржината на одлуките; дека се применувале со ретроактивно дејство; дека содржеле такви критериуми за наградување кои не биле во согласност со уставното начело за распределба според трудот и резултатите од трудот.

4. По одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Македонија најде:

а) Со одлуките се повредени одредбите од постапката за донесување на акти од ваков вид предвидени во законот и Статутот на училиштето. Според законот и Статутот надлежен орган за донесување на актот за измена на Правилникот за распределба на личните доходи е работната заедница во целина. Меѓутоа, одлуките не се донесени од работната заедница. Непочитувањето на одредбите на законот и Статутот со кои е регулирана постапката за донесување на нормативните акти во работните организации претставува нарушување на самоуправните права на работните луѓе гарантирани со Уставот.

б) Со Одлуката за измени на Правилникот за распределба на личниот доход, се воведени нови основи и мерила за утврдување на личниот доход на работниците во училиштето. На таа одлука е дадено повратно дејство бидејќи се применува од 1 март 1967 година и ако е донесена на 1 ноември таа година.

Уставниот суд на Македонија смета дека согласно со Уставот општите акти за воведување на нови основи и мерила за распределба на личните доходи, до колку со нив се воспоставуваат нови меѓусебни односи на работните луѓе во остварувањето на нивниот личен доход, можат да се применуваат само по нивно влегување во сила.

в) Според уставните одредби за распределба на личниот доход, на секој работен човек во работната организација му припаѓа согласно со начелото за распределба според трудот, личен доход според резултатите на неговиот труд и работата на работната единица и работната организација како целина. При тоа, работните организации се овластени со самоуправните општи акти да ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на личниот доход и се должни со утврдените основи и мерила на секој работник да му го овозможат остварувањето на личниот доход согласно со уставните принципи.

Ценејќи ги основите и мерилата за утврдувањето на личниот доход на работниците на Основното училиште „Благој Кирков“, содржани во Одлуката, Уставниот суд на Македонија констатира дека со Одлуката за измени на Правилникот се воведува таква распределба на личниот доход според која сите работни луѓе што имаат еднаква школска подготовка со положен стручен испит имаат еднаков и во фиксен износ утврден личен доход. Таквиот начин на утврдување на основи и мерила за распределба на личен доход не е во согласност со уставното начело за распределба според трудот.

5. Уставниот суд на Македонија реши на работната заедница на училиштето да ѝ даде можност да ги отклони неуставностите и незаконитостите содржани во одлуките поради следните причини:

а) Одлуката за измени на Правилникот е донесена во текот на 1967 година, кога започнале со работа заедниците за образование, кои како основ за финансирање на воспитно-образовните установи предвидувале просечни износи за одделни категории на работници. Тие критериуми за финансирање на воспитно-образовните установи во работната организација биле прифатени како основи и мерила за распределба на личниот доход.

б) Во текот на расправата Уставниот суд констатира дека неуставноста и незаконитоста во Одлуката за измена на Правилникот за распределба на личниот доход во работната организација се веќе согледани и дека веќе се пристапило кон изготвување на нов правилник за распределба на личните доходи.

На основа на овие факти Уставниот суд одлучи како во диспозитивот.

6. Ова решение е донесено на седницата на Уставниот суд на 20.VI.1968 година.

У. бр. 1/68
20. VI. 1968 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Петро Коробар, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Петрова Благунa од село Стругово, поднесе тужба до овој суд за развод на бракот против Петровски Ванчо, од с. Журче. Бидејќи тужениот Ванчо сега е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, Л. бр. 316/68. (46)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I

Пред судот се води постапка по предлог на Паулина Кушева, родена Унева, од Скопје, за огласување за загубено свидетелство што го има за завршен шестомесечен курс за дактилографија во Скопје во 1955 година, но истото е исчезнато во 1963 година при селидбата во Република Мали.

Се повикува секој што го поседува или знае нешто за свидетелството да соопшти во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд Скопје I, Р. бр. 501/68. (47)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1212, страна 1117, книга V, е запишана под фирма: Градежна занаетчиска задруга „Сарај“ — Скопје, ул. „Димитрије Туцовиќ“ бр. 34а. Предмет на работењето на задругата е сидаро-фасадерска дејност.

Задругата е основана на основачкото собрание на 20. I. 1968 година од група граѓани и тоа: Новевски Стојмиров Венче, Петров Јакомов Стојан, Камбер Сабри, Спасевски Димитрија, Србиновски Димов Стојан, Превала Далип Шабан, Грујовски Видан Алексо, Мирѓиќ Светислав Станимир, Димовски С. Доде, Коцирков Костадинов Ристо, Танчев Благоја Мојсеј, Грујовски Виданов Ѓорѓија, Томевски Николов Војне и Џиновски Натаљев Видоје.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Џиновски Натаљев Видоје, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Членови на привремениот управен одбор се: Грујовски Ѓорѓија, Димовски Донос Новевски Венче, Груевски Алексо и Џиновски Видоје. Претседател на управниот одбор е Новевски Венче. Претседател на привремениот задружен совет е Томевски Војне.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 383 од 26. IV. 1968 година. (1005)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1041, страна 191, книга V, е запишано следното: Досегашниот в.д. директор на Трговското претпријатие на големо и мало за купопродажба и посредување „Југопромет“ — Скопје, Спасовски Ванков Зарко, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в.д. директор на претпријатието е назначен Вељковиќ Каранфила Томислав. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 8. XII. 1967 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1225 од 19. XII. 1967 година. (399)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1041, страна 191, книга I, е запишано следното: На досегашниот потписник Вељковиќ Каранфила Томислав, досегашен в.д. директор на Трговското претпријатие на големо и мало за купопродажба и посредување „Југопромет“ — Скопје му престанува правото за потпишување.

За в.д. директор на претпријатието е назначен Тасевски Лазо, Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Ристовски Арсо, сметано од 22. III. 1968 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 334 од 26. III. 1968 година. (930)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 220, страна 583, книга I, е запишана под фирма: Претпријатие за промет со железни, метални, технички и електротехнички материјали „Технометал — Македонија“ — импорт-експорт — Скопје — Продавница „Меркес“ — Скопје, ул. „110“ бр. 67а. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на железни, метални и технички материјали, електротехнички стоки, хемиски бои и лакови, пластични производи од црна металургија, водоводни и канал материјали и други стоки предвидени со дејноста на претпријатието.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Технометал-Македонија“ — Скопје, со одлука бр. 02-710 од 29. XII. 1967 година.

Раководител на продавницата е Младенов Томе. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 120 од 21. II. 1968 година. (613)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. XI. 1967 година, рег. бр. 12/59, книга III, е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата во Охрид на Работната организација „Жито-Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Филијала во Охрид, уште и со: продажба на производи врз база на шеќер и какао, сувомесни производи, конзерви од риба и месо и безалкохолни пијалоци.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 571/3 од 31. X. 1967 година од работничкиот совет на Прехранбениот комбинат „Жито-Македонија“ — Скопје — Филијала во Охрид и решението бр. 07-13619 од 14. XI. 1967 година од Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 359/67. (84)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. XI. 1967 година, рег. бр. 80/55, книга II, е запишано следното: Се менува фирмата на Прилепската пивара и гласи: Индустија за пиво и слад „Јоска Јорданоски-Сандански“ — Прилеп.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 02-75/1 од 3. V. 1967 год. на работничкиот совет на Прилепска пивара — Прилеп и решението бр. 04-4819 од 7. XI. 1967 година од Одделението за стопанство на Собранието на општината Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 341/67. (89)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. XI. 1967 година, рег. бр. 4/59, книга II, е запишано следното: Земјоделската задруга „Рампо Левката“ од с. Кадино Село, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Земјоделскиот комбинат „Прогрес“, село Долнени и стана негово погон.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 363 од 19. IX. 1967 година на Земјоделската задруга „Рампо Левката“ с. Кадино Село и одлуката бр. 2383 од 15. IX. 1967 година од работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ — с. Долнени.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 335/67. (92)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11. XI. 1967 година, рег. бр. 34/66, книга II, е запишано следното: Продавницата за наментај бр. 2 „Треска“ во Ресен на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 20678 од работничкиот совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 350/67. (93)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. XII. 1967 година, страна 166, реден број 28, е запишано следното: Досегашниот в.д. директор на

Работната организација за промет со мешани стоки на големо и мало „Пирин“ од Делчево, Горѓи Данаилов Давитковски е назначен за директор на претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 02-180 од 18. IX. 1967 година на работничкиот совет на работната организација.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 386/67. (113)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. XII. 1967 година, страна 279, реден број 17, е запишано основање на Продавница, со седиште во Злетово. Продавницата ќе врши продажба на текстилна и галантериска стока.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова трговија“ од Штип.

Раководител на продавницата е Дафина Ефтимова, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го објавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 706 од 17. I. 1967 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 417/67. (115)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. XII. 1967 година, страна 279, реден број 6, е запишана промената на досегашниот директор на „Југо-тугун“ — здружено претпријатие — Скопје „Горица“ во Винаца, Јаким Иванов Бубински, на чие место за директор е назначен Димитар Лазаров Чаршавски.

Промената на директорот на претпријатието е извршена во регистарот врз основа одлуката бр. 03-814 од 11. VII. 1967 година на работничкиот совет на истото.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 453/67. (118)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. XI. 1967 година, страна 186, реден бр. 19, е запишано проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие со мешани стоки „Црн врв“ од Пробиштип уште и со трговски стоки на големо.

Во иднина претпријатието ќе го носи следниот назив: Трговско претпријатие на мало и големо со мешани стоки „Црни врв“ — Пробиштип.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 386 од 5. VIII. 1967 година на работната заедница на претпријатието и потврдата бр. 04-1977/1 од 4. XII. 1967 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Пробиштип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 397/67. (122)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. XI. 1967 година, страна 440, реден бр. 1, е запишано основање на Автотранспортно претпријатие „6 Ноември“, со седиште во Радовиш. Претпријатието ќе врши превоз на стоки и патници и вршење услуги во својата механичка работилница — механичка дејност.

В.д. директор на претпријатието е Љупчо Кирилов Лукарров, кој е овластен да го претставува и потпишува претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката на основачкото собрание од 7. XI. 1967 година, и тоа: Љупчо Кирилов Лукарров, Стојмен Трајанов Манасиев, Тошо Сласов Лукарров, Васил Лазов Димов, Димитар Герасимов Долдуров, Ванчо Томов Мурадинов, Амет Шабанов Услинов,

Ристо Методијев Вучков, Лазо Трајанов Манасиев, Никола Спасов Јованов и Благој Илјев Манев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 396/67. (123)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. XII. 1967 година, страна 424, реден број 16, е запишана промената на фирмата на Трговското претпријатие на големо и мало „Бел камен“ од Радовиш, која ќе се вика: Трговска работна организација „Тргопромет“ — Радовиш.

Промената на фирмата на претпријатието е запишана во регистарот врз основа одлуката бр. 3 од 4. XII. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 442/67. (125)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. XII. 1967 година, страна 442, реден бр. 15, е запишано основање на Продавница број 36, со седиште во Струмица, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 11.

Продавницата ќе врши продажба на свежо месо и месни производи.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо и мало „Македонија“ од Струмица.

Раководител на продавницата е Киро Танчев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 574/02 од 25. VII. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието и решението бр. 07-6511/1 од 21. XI. 1967 година на Санитарниот инспектор на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 444/67. (127)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. XII. 1967 година, страна 442, реден број 16, е запишано основање на Продавница број 32, со седиште во Струмица, ул. „Стара централа.“

Продавницата ќе врши продажба на стоки кои се предмет на работењето на претпријатието.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо и мало „Македонија“ од Струмица.

Раководител на продавницата е Велик Кучуков, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 490 од 25. VI. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието и решението бр. 07-30 од 9. X. 1967 година на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 445/67. (128)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. XII. 1967 година, страна 407, реден број 14, е запишано проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие на големо и мало „Македонија“ од Струмица, уште и со: продажба на железарија и градежни материјали, продажба на електро уреди, на текстил и конфекција, трикотажа и галантерија, продажба на намештај; откуп и продажба на земјоделски производи од индивидуални производители, задруги или земјоделски комбинати вршење угостителска дејност (точее на алкохолни пијалоци).

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 512 од 17. VII. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 439/67. (134)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. XII. 1967 година, страна 312, реден број 4, е запишано проширувањето на дејноста на Занаетчиското услужно претпријатие „Иднина“ од Струмица, уште и со: продажба на производи на база на шеќер и какао; продажба на деликатесни производи, алкохолни пијалоци, тутунски преработки и кибрит, разни печива, млеко и млечни производи; точее на алкохолни и безалкохолни пијалоци и исхрана.

Истовремено е запишана и промената на фирмата, која во иднина ќе гласи: Занаетчиско услужно-производно претпријатие „Иднина“ — Струмица.

Проширувањето на дејноста како и промената на фирмата на претпријатието е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 01-885 од 14. XI. 1967 година на работничкиот совет на истото.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 406/67. (136)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. XII. 1967 година, страна 312, реден број 3, е запишана промената на досегашниот директор на Занаетчиското услужно претпријатие „Иднина“ од Струмица, Јордан Кузев Манев, на чие место за директор е назначен Ристо Гоце Николов, кој е овластен да го претставува и потпишува претпријатието.

Промената на директорот е извршена во регистарот врз основа одлуката бр. 4 од 15. XII. 1964 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 407/67. (137)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XII. 1967 година, страна 300, реден број 1, е запишано преотстапување на Продавницата број 111, со седиште во Штип (С. Село) од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена ѕвезда“ — Штип на Трговското претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, индустриски, мешани и други стоки „Центроколонијал“ од Скопје.

Продавницата ќе врши продажба на мало на сите видови колонијално-прехранбени и индустриски стоки, стоки потребни за домаќинството како и земјоделски производи.

Раководител на продавницата е Герасим Димитров, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколонијал“ — Скопје.

Преотстапувањето на продавницата е запишано во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 година на работничкиот совет на „Центроколонијал“ — Скопје и одлуката бр. 09-1134 од 24. X. 1967 година на централниот работнички совет на ЗИК „Црвена ѕвезда“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 423/67. (141)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XII. 1967 година, страна 300, реден број 6, е запишано преотстапувањето на Продавницата Деликатес бр. 4, со седиште во Штип, ул. „Партизанска“ бр. 2, од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена ѕвезда“ — Штип, на Трговското претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, индустриски, мешани и други стоки „Центроколонијал“ од Скопје.

Продавницата ќе врши продажба на мало на сите видови колонијални, прехранбени и индустриски стоки, стоки потребни за домаќинството, како и земјоделски производи.

Раководител на продавницата е Трајче Цонев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколонијал“ — Скопје.

Преотстапувањето на продавницата е запишано во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 година на работничкиот совет на „Центроколонизјал“ — Скопје и одлуката бр. 09-1134 од 24. X. 1967 година на централниот работнички совет на ЗИК „Црвена ѕвезда“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 424/67. (142)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1145, страна 749, книга V, е запишано под фирма: „Јадран“ — претпријатие за лов, преработка, промет на риба и бродоремонт — Сплит — Стовариште — Хладњача на риба во Скопје. (поразешен аеродром).

Предмет на работењето на стовариштето е продажба на риба и рибни преработки на големо.

Стовариштето е основано од работничкиот совет „Јадран“ — претпријатие за лов, преработка, промет на риба и бродоремонт — Сплит, со одлука од одржаната седница на 7. VIII. 1967 година.

Раководител на стовариштето е Франин Борис. Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 851 од 20. XI. 1967 година. (196)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1147 страна 757, книга V, е запишана под фирма: Градежно-занаетчиска работна организација „Изопласт“ — Скопје, ул. „229“ бр. 2а. Предмет на работењето на организацијата е асвалтерска — изолација на градежни објекти од влага.

Градежно-занаетчиската работна организација е основана од основачите — група граѓани на основачкото собрание, одржано на 22. VII. 1967 година и тоа: Гуровски Апостол, Гуровски Димитрија, Манојковиќ Драган, Цветковиќ Славко, Јахи Кани, Исај Елмаз, Рангеловиќ Милан, Бојевиќ Арсеније, Петровски Никола, Касовски Стојко, Лазаровски Блаже, Паниќ Драгослав, Тасиќ Јованче, Јовановски Александар, Богоевски Ѓорѓи и Велков Михаил.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Велков Василев Михаил, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Градежно-занаетчиската работна организација „Изопласт“ — Скопје е конституирана на 29. VIII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1192 од 8. XII. 1967 година. (198)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1144, страна 745, книга V, е запишано под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Интеркомсџ“ — Скопје, до училиштето „Лирија“. Предмет на работењето на претпријатието е: промет на трговски стоки на големо и мало со следните гранки и производи: инструменти и други производи од прецизна механика, оптичка и фотографска гранка, оптички елементи, неупасувани, оптички елементи, упасувани очила и рамки за очила и др., прибор, двогледи, микроскопи и др. оптички инструменти, микроскопи и дифракциони апарати — електронски и протонски, фотографски апарати и прибор од сите видови, делови за фотографски апарати и др., фотографски и киноматографски апарати и прибор; инструменти за цртање, мерење и сметање, фотографски и киноматографски протрошен материјал од сите видови; хемикалии (органски и неоргански), бои, лакови и каучук целосна група на производот; медицински инструменти и прибор од сите видови, вклучувајќи лабораториска стакларија и друго; средства за заштита при работа ХТЗ, ППЗ и друга заштита (целосна гранка); канцелариски материјал, хартија, школски прибор и целулоза, како и други индустриски и трговски стоки.

Претпријатието е основано од основачите на основачкото собрание, одржано на 15. IX. 1967 година и тоа: Ангеловски Јосиф, Поповски Љубе, Узуновски Илија, Илковски Миле, Илиевски Петар, Илковски Живко, Пеџановски Пеџан, Ангеловски Спасе, Стојановска Ангелина, Зрлинова Ѓорфена, Поповски Бранко, Јаневски Среќко, Сарачини Муса, Петковски Томе, Лубаровски д-р Петре, Блажевски д-р Блаже, Кипријановски Љубе, Хаџи Олгица, Спировски Михајло, Бошковски Душко и Бужаровски Кузман.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Пеџановски Пеџан, в. д. директор, во границите на овластувањето

Обврската пред банката е со еден потпис.

Претпријатието е конституирано на 15. IX. 1967 година, согласно записникот од одржаниот состанок на 15. IX. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1098 од 20. XI. 1967 година. (201)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1132, страна 697, книга V, е запишано следното: Дејноста на „Продукт-промет“ — земјоделска производна работна организација — Скопје, согласно одлуката на советот на работната заедница од одржаната седница на 5. XI. 1967 година и елаборатот за економска оправданост се проширува.

Од областа на земјоделието:

Ќе се занимава со секаков вид на производство и откуп на земјоделието, како и соработување со индивидуалните производители, а кои не биле досегашен предмет на работењето, одгледување секаков вид жива стока и живина, како и откуп на истата.

Од областа на трговијата:

Ќе врши купопродажба на секаков вид стоки на големо и мало, посредување, застапување, во прометот и тоа на сите видови овошје и зеленчук, како и алкохолни и безалкохолни пијалоци, исто така и на сите видови земјоделски и индустриски производи, како и семенски материјали, кои се произведуваат од областа на земјоделието и индустријата; на сите видови производи од текстилната индустрија; на сите видови сточна храна, вештачки ѓубрива, заштитни средства во земјоделието, како и граѓански култури; на сите видови опрема, како нова така и половна, угостителство, комунална дејност, електростопанство, железница, патишта, политичко-територијалните организации, општествените организации, установите и други; на сите видови прехранбени и колонијални индустриски стоки, од областа на прехранбената индустрија; посредување во купопродажбата на недвижни имоти: земја, згради, објекти и други неподвижности, како овоштарници; сите видови стоки од областа на бизнестеријата, позамантеријата, кинкалеријата и друго.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1123 од 7. XII. 1967 година. (204)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1142, страна 737, книга V, е запишано под фирма: Претпријатие за посреднички услуги „Кавадарско Поле“ — Скопје, ул. „Ѓуро Ѓоновиќ“ бр. 115. Предмет на работењето на претпријатието е: доведување во врска на комитентите или комитент со трето лице поради склучување на договор за определена работа од стоковниот промет (мешетарење) и посредување во прометот на недвижни и подвижни предмети што составуваат основни средства на работните организации.

Претпријатието е основано од основачите на основачкото собрание одржано на 11. IX. 1967 година и тоа: Петре Колев, Атанас Дончевски, Трајко Влајков, Димитар Капсарев, Љупчо Колев, Катарина Кировска, Антоније Лазаров, Елена Димитрова, Светислав Митиќ и Видан Бинов.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, Колев Петре, в.д. директор, и Атанас Дончевски, шеф на комерцијалната служба.

Обврската пред банката е со два потписа.

Претпријатието за посреднички услуги „Каварско Поле“ — Скопје е конституирано на 11. IX. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 957 од 6. XI. 1967 г. (200)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 515, страна 1119, книга П, е залишана под фирма: Индустрија за падобрани и конфекција „Клуз“ — Београд — Модна конфекција „Клуз“ — Продавница во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 23. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сопствена стока и стока на други производители поради дополнително асортиманот и тоа: текстил, куса и плетена стока и конфекција и тоа галантериска и базарска стока, крзнена стока и обувки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Индустријата за падобрани и конфекција „Клуз“ — Белград — Модна конфекција „Клуз“, со одлука од одржаниот состанок на 12. X. 1967 година.

Раководител на продавницата е Трајче Минов.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1121 од 22. XI. 1967 година. (213)

МАЛИ ОГЛАСИ

се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Здравствена легитимација на име Мемет Еминоски, с. Папраник, Дебар. (3155)

Здравствена легитимација бр. 1672, издадена од ЗСО — Дебар на име Назике Бајрами Дураку, ул. „1 мај“ бр. 8, Дебар. (3156)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО Филијала — Ресен на име Славица Димитријевска, с. Царев Двор, Ресен. (3157)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Ленче Макаровска, с. Д. Дупени, Ресен. (3158)

Здравствена легитимација на име Доне М. Гогов, нас. Превалец, Т. Велес. (3159)

Здравствена легитимација на име Павлина Митлова, ул. „Славјанска“ бр. 3, Т. Велес. (3160)

Свидетелство за завршено П год. средно стопанско училиште, издадено од Училиштето „Трајко Андреев“ — Т. Велес на име Стево Амбарков, ул. „В. Циривири“ бр. 46, Т. Велес. (3161)

Свидетелство I год. УЗУС „Коле Неделков“ на име Петре Миленков, ул. „Нови Велес“ бр. 56, Т. Велес. (3162)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Берово на име Зорка Гаврил Црначка, с. Двориште, Берово. (3165)

Здравствена легитимација бр. 627, издадена од КЗСО — Пробиштип на име Тоса Наумова, с. Стрмош, Пробиштип. (3166)

Здравствена легитимација бр. 13306, издадена од КЗСО — Пробиштип на име Видана Анчева, с. Дол. Стубол, Пробиштип. (3167)

Здравствена легитимација бр. 8069 на име Ајет Салиќ, с. Добарце, Тетово. (3168)

Земјоделска здравствена легитимација на име Љазим Салби Асани, с. Боговиње, Тетово. (3169)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирко Илиевски, Скопје. (3170)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Такис Андоначис, Скопје. (3171)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фарис Љатиџи, Скопје. (3172)

Воена книшка издадена од Штип на име Дончо Кавраков, Скопје. (3173)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Мирко Дамјановски, Скопје. (3174)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Абди Мемети, Скопје. (3175)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мите Митев, — Скопје. (3176)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Ристовски, Скопје. (3177)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радмила Николова, Скопје. (3178)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ибадет Нијази Демирова, Скопје. (3179)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иван Мариќ, Скопје. (3180)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитар Вељанов, Скопје. (3181)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Соња Кралевска, Скопје. (3182)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иса Хасанај, Скопје. (3183)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Синадиновски, Скопје. (3184)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вера Качујанова, Скопје. (3185)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирослав Аџиќ, Скопје. (3186)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Енвер Дергути, Скопје. (3187)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Линка Петкова, Скопје. (3188)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Најдовски, Скопје. (3189)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Неџмедин Алија, Скопје. (3190)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Франциска Мајрајтер, Скопје. (3191)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сузана Мулазимовска, Скопје. (3192)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миле Вучковиќ, Скопје. (3193)

Диплома за положен испит квалификуван работник — столар, издадена од Училиштето за ученици во стопанството „Димитрије Туцовиќ“ — Скопје на име Русе Трпевски, Скопје. (3194)

Пасош бр. 040224, издаден од СВР — Скопје на име Кани Незиров, Скопје. (3195)

Здравствена легитимација бр. 3377/4182, издадена од ЗСО — Делчево, на име Милена Ангелова, Скопје. (3196)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милунка Цветиќ, Скопје. (3197)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Илија Мицковски, ул. „Св. Наум“ бр. 9, Битола. (3199)

Здравствена легитимација бр. 9333, издадена од ЗСО — Битола на име Лилјана Трајковска, ул. „Кленовац“ бр. 107, Битола. (3200)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Петкана Степановска, ул. „Стрчин“ бр. 10, Битола. (3201)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Славе Г. Наумовски, ул. „Г. Гакович“ бр. 69, Битола. (3202)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од Прилеп на име Спасе Петрески, с. Заполжани. Прилеп. (3203)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ана Стојческа, с. Слечче, Прилеп. (3204)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Јован Ристески, ул. „М. Ацев“ бр. 79в, Прилеп. (3205)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Данаил Богески, с. Кривогаштани, Прилеп. (3206)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Амди Зекировски, с. Лавци, Ресен. (3207)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Миле Стоименов, Делчево. (3208)

Индекс бр. 1564, издаден од П. А. во Битола на име Богољуб Поповски, ул. „Климетица“ бр. 8, Струга. (3209)

Здравствена легитимација на име Мане А. Мицков, с. Бурдичево, Кочани. (3211)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Орде Бошкоски, ул. „Борка Талески“ бр. 197, Прилеп. (3212)

Индекс на име Спасе Станкоски, ул. „Цане Коњарец“ бр. 38, Прилеп. (3213)

Здравствена легитимација бр. 5678, издадена од КЗСО — Крушево на име Мурат Шукро Зорник, с. Житоше, Крушево. (3214)

Здравствена легитимација на име Силко Ниноски, Струга. (3216)

Свидетелство за I година УЗУС „Коле Неделков“ на име Алексо Прличков, ул. „К. Рацин“ бр. 22, Т. Велес. (3217)

Земјоделска здравствена легитимација на име Стојан С. Петровски, с. Старо Село, Тетово. (3218)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 638, на име Дара Трпческа, с. Доброште, Тетово. (3219)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Гостивар на име Захарија А. Симески, с. Маврово, Гостивар. (3220)

Здравствена легитимација бр. 15309, издадена од КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Ристо Манев, Пробиштип. (3221)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Берово на име Васил К. Поповски, с. Негрево, Берово. (3222)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Берово на име Маријка Д. Белчевска, с. Русиново, Берово. (3223)

Здравствена легитимација бр. 5910/2280, издадена од ЗСО — Кичево на име Арсо Кузмановски, с. Венче, Македонски Брод. (3224)

Здравствена легитимација бр. 4564, издадена од Пробиштип на име Гроздан Велковски, с. Жидилово, Кр. Паланка. (3225)

Здравствена легитимација бр. 19501, издадена од КЗСО — Охрид — Филијала — Дебар на име Кјуна Бошковиќ, Дибар. (3226)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Реџеп Селманоски, с. Могорче, Дебар. (3227)

Здравствена легитимација бр. 12461, издадена од ЗСО — Београд на име Емин Рамони, с. Ладовеј, Подујево. (3228)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Зера Реџеповска, с. Козјак, Ресен. (3229)

Здравствена легитимација бр. 12345, издадена од КЗСО — Гостивар на име Јаким Гурчиноски, ул. „Тоде Богданоски“ бр. 3, Гостивар. (3230)

Здравствена легитимација бр. 81116, издадена од Гостивар на име Фазгон Исљами, с. Баљиндол, Гостивар. (3231)

Здравствена легитимација бр. 185270 на име Рамадан Ајрула, с. Радуша, Скопје. (3232)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Донка Пеовска, ул. „Босна“ бр. 94, Битола. (3233)

Здравствена легитимација бр. 31575, издадена од ЗСО — Кичево на име Спасена Дамјаноска, с. Гор. Крушје, М. Брод. (3234)

Здравствена легитимација бр. 77827, издадена од ЗСО — Прилеп на име Драган Петрески, ул. „Цане Коњарец“ бр. 4 Прилеп. (3235)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од Прилеп на име Коца Јованоска, с. Доленци, Прилеп. (3236)

Здравствена легитимација бр. 68228 на име Томислав Стојкоски, с. Дебреште, Прилеп. (3237)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Васил Керапеоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 271-I, Прилеп. (3238)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Т. Велес на име Билмиза Ајвази, ул. „В. Циривири“ бр. 75, Т. Велес. (3239)

Здравствена легитимација на име Славица Смилкоска, с. Дол. Баница, Гостивар. (3241)

Здравствена легитимација на име Гоце Петровски, „Буков мост“, Битола. (3242)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Раде Петров Кузмановски, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 25, Прилеп. (3243)

Свидетелство на име Даница Јованова, ул. „Бл. Стречков“, бр. 20, Т. Велес. (3244)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Жаклина Димова, ул. „Ордан Цинот“ бр. 34, Т. Велес. (3245)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радослава Василевска, Скопје. (3246)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Г. Петров на име Стојна Јанкуловска, Скопје. (3247)

Здравствени легитимацији издадени од ЗСО — Скопје на име Бајрам и Нијази Реџеп, Скопје. (3248)

Свидетелство за завршено I година Стопанска школа во Скопје на име Блажо Димовски, Скопје. (3249)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободанка Чурилова, Скопје. (3250)

Здравствени легитимацији издадени од ЗСО — Скопје на име Адиле, Вадет и Ердунан Абдиевски, Скопје. (3251)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Реџеп Рамадан, Скопје. (3252)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димо М. Јордановски, Скопје. (3253)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Даринка Димитровска, Скопје. (3254)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Казим Хамити, Скопје. (3255)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милка Б. Грујоска, Скопје. (3256)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодор Т. Царовски, Скопје. (3257)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фериз Далипи, Скопје. (3258)

Диплома за завршен дактилографски курс, издадена од Народниот универзитет во Скопје на име Сафка Дервишова, Скопје. (3259)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џемаил Лимани, Скопје. (3260)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Басаров, Скопје. (3261)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ставре Србиновски, Скопје. (3262)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ремзи Алијев, Скопје. (3263)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија В. Трајковски, Скопје. (3264)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Алтана Бахтушаревик, Скопје. (3265)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајанка Вајрамова, Скопје. (3266)

Здравствени легитимацији издадени од ЗСО — Демир Хисар на име Јордан Ванко и Богданка Крстевски, Скопје. (3267)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вера Јаневска, Скопје. (3268)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Калина М. Петковска, Скопје. (3269)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јордан Гондев, Скопје. (3271)

Работна книшка бр. 4816, издадена од Крушево на име Марко Марковски, ул. „Т. Ракле“ бр. 75 Крушево. (3272)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Светлана Стоилковиќ, Скопје. (3273)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зелије Даши, Скопје. (3274)

- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован Спасевски, Скопје. (3275)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Г. Петров на име Ленче Димитрова, Скопје. (3276)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Стојановски, Скопје. (3277)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рељо Зафировиќ, Скопје. (3278)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Миза и Ниџар Демирови, Скопје. (3279)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Славољуб Стаменковиќ, Скопје. (3280)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иван Ивановски, Скопје. (3281)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цвета Маневска, Скопје. (3282)
- Диплома за завршено трговска школа во Скопје на име Цвета Малевска, Скопје. (3283)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Дебар на име Лазар Шумуликоски, Скопје. (3284)
- Уверение за положен испит квалификуван работник — ѕидар, издадено од Работничкиот универзитет во Скопје на име Фејко Факиќ, Скопје. (3285)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Панче Митровски, Скопје. (3286)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Аница Д. Јаќимова, Скопје. (3287)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубиша Мигриќ, Скопје. (3288)
- Свидетелство за завршено средно музичко училиште во Скопје на име Виолета Кимовска, Скопје. (3289)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Блаже Марковски, Скопје. (3290)
- Сервисна книшка бр. 207205, за фијат „750“ издадена од Авто—Бачка — Сомбор на име Стеван и Марија Гроздановски, Скопје. (3291)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Благоја Блажевски, Скопје. (3292)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трипун Миленкоски, Скопје. (3293)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Маѓула Ибраимова, Скопје. (3294)
- Работна книшка бр. 2384, издадена од Куманово на име Наџе Денковски, Скопје. (3484)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Драгослава Казанкова, Скопје. (3485)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Велковски, Скопје. (3486)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Севим Сулејманов, Скопје. (3487)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Банџур, Скопје. (3488)
- Ученичка книшка од VIII одделение на име Зденка Коњушиќ, Скопје. (3489)
- Здравствени легитимации издадена од ЗСО — Скопје на име Кенан, Вајрам и Зулфија Хајрединиќ, Скопје. (3490)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Пандо Медаровски, с. Трн, Битола. (3491)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Латиф Теловски, с. Кишава, Битола. (3492)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Наин Теловски, с. Кишава, Битола. (3493)
- Работна книшка бр. 3689, издадена од Прилеп на име Димитрије Талески, с. Чумово, Прилеп. (3494)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Дола Петревска, с. Кривени, Ресен. (3495)
- Здравствена легитимација на име Сели Мусли, с. Врдесовце, Т. Велес. (3496)
- Здравствена легитимација на име Нада Василева, ул. „М. Горки“ бр. 128, Т. Велес. (3497)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Фатиме Бафтиар, с. Нераште, Тетово. (3498)
- Здравствена легитимација на име Трпиана Трпкоска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 57, Тетово. (3499)
- Здравствена легитимација на име Томо Н. Илиевски, ул. „Г. Делчев“ бр. 103, Тетово. (3500)
- Свидетелство бр. 988, издадено од Основното училиште во с. Вирче на име Бобоџан Веби, с. Вирче, Делчево. (3501)
- Свидетелство бр. 945, издадено од Основното училиште во с. Вирче на име Адем Мустафов, с. Вирче, Делчево. (3502)
- Свидетелство бр. 328, издадено од Основното училиште во с. Вирче на име Алиибраим Алиосманов, с. Вирче, Делчево. (3503)
- Здравствена легитимација бр. 57899, издадена од КЗСО — Гостивар на име Илија Ѓорѓески, с. Беловиште, Гостивар. (3504)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Богоја Романовски, с. Дол. Агларци, Битола. (3505)
- Свидетелство за завршен II клас гимназија при Гимназијата „Браќа Миладинови“ — Битола во учебната 1965/66 година на име Васко Крстанов, ул. „Прилепска“ бр. 49/48, Битола. (3506)
- Свидетелство бр. 02-202/29 през 1966/67 година, издадено од Индустриското училиште „Гуро Салај“ — Битола на име Димитрие Ташковски, ул. „Борка Талев“ бр. 9, Битола. (3507)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Скопје на име Стојна Дејанова Димитрова, ул. „Единство“ Кр. Паланка. (3509)
- Здравствена легитимација бр. 38959/58, издадена од ЗСО — Гостивар на име Арифка Целадини, ул. „Страхил Симоновски“ бр. 35, Гостивар. (3510)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стоилко Т. Митровски, с. Кркља, Кр. Паланка. (3511)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Дебар на име Кадри Вајрами, ул. „Црни Дрим“ Дебар. (3512)
- Свидетелства за завршени I и II година, издадени од ЕМУЗУС — Скопје на име Ариф Дуровиќ, Скопје. (3513)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Блажевски, Скопје. (3514)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Комненов, Скопје. (3515)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зимрије Река, Скопје. (3516)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Вера и Василка Томови, Скопје. (3517)
- Свидетелство за завршен I клас ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Радислав Ристески, Скопје. (3518)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Диме Василевски, Скопје. (3519)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владимир Костадинов, Скопје. (3520)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велко Смилевски, Скопје. (3521)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јордан Сековски, Скопје. (3522)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободанка Ваоилевска, Скопје. (3523)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лиљана Трпкова, Скопје. (3524)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фатик Максуди, Скопје. (3525)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Есма Зекир, Скопје. (3526)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирко Василевски, Скопје. (3527)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Перо Трајковски, Скопје. (3529)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миле Јовановски, Скопје. (3530)
- Воена книшка издадена од ВП 8977 — Краљево на име Миле Јовановски, Скопје. (3530)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Алтана Секипова, Скопје. (3531)

Свидетелство за завршена I година Средно економско училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Снежана Манева, Скопје. (3454)

Свидетелство за завршено занаетчиско училиште со метална струка во учебната 1959/60 год. во Скопје на име Мустафа Амита, Скопје. (3455)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Ајетја и Абаз Азировиќ, Скопје.

Пасош бр. МА 04146, издаден од РСВР — Скопје на име Александар Ж. Стаматовски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Стојчевски, Скопје. (3458)

Ученичка книшка за завршено IV одделение, издадена од Основното училиште „Његош“ — Скопје на име Трајче Качујанов, Скопје. (3459)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вера Ѓорѓиевска, с. Волково, Г. Петров. (3460)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Василије Марачкин, Скопје. (3461)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Шаговски, Скопје. (3462)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зелије Исмаили, Скопје. (3463)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мамут Рустем, Скопје. (3464)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славко Томиќ, Скопје. (3465)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исен Демири, Скопје. (3466)

Ученичка книшка бр. 2025, издадена од Училиштето „Мирче Ацев“ — Г. Петров на име Роза Михајло Тренковска, Г. Петров. (3467)

Диплома за положен испит квалификуван работник метало-стругар, издадена од УЗУС — „Копце Металец“ — Скопје на име Гоче Димовски, Скопје. (3468)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Целадин Рифат, Скопје. (3469)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Абаз Шабан, Скопје. (3470)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Санда Трикова, Скопје. (3471)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рабије Ибраимова, Скопје. (3472)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Александар Јовановски, Скопје. (3473)

Здравствена легитимација бр. 61667, издадена од ЗСО — Скопје на име Владо Вожиновски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Врање на име Јаворка Стошиќ, Скопје. (3475)

Здравствена легитимација бр. 1530, издадена од ЗСО — Кочани на име Марија Апостолова, Скопје.

Свидетелство за завршена I година учителска школа „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Севија Ника, Скопје. (3477)

Ученичка книшка за завршено VII одделение издадена од Осмолетката „29 ноември“ — Скопје на име Данило Стојановски, Скопје. (3478)

Свидетелство за завршена I и II година, издадено од Сообраќаен училишен центар — Скопје на име Максуд Исмаилов, Скопје. (3479)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајче Ристовски, Скопје. (3480)

Свидетелство за завршен II клас гимназија издадено од Гимназијата „Ј. Броз Тито“ — Скопје на име Едвард Радославевски, Скопје. (3481)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Асен Спасов, Скопје. (3482)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исмаил Калајчини, Скопје. (3483)

Синдикална книшка бр. 401-9-687 издадена од Службата за општественото книговодство — Скопје на име Синдикална подружница на градежното претпријатие „Пелагонија“ III градилиште, Скопје.

Гризаница бр. 828 од 24. V. 1968 година на сума од 26.752,50 нови динари за купување на кола марка „Фијат 1300“, издадена од Продажното одделение — Сервис — Крагујевац на име Блажевски Блаже Мерџан, Скопје.

Диплома издадена од Војно-музичката школа-Вуковар во 1954 година на име Милац Драгиша Ал. Поповиќ, ул. „Гузвелтова“ бр. 52, Скопје. (4326)

Лична карта бр. 231 на име Илија Ристе Крстевски, с. Кривари, Битола. (4355)

Воена книшка издадена од Панчево на име Назми Баловски, с. Острец, Битола. (4388)

Воена книшка издадена од ВП. 1381 — Мостар на име Лазар Стефанов Димитров, Виничка Кршла, Винаца. (4408)

Воена книшка на име Азби Азиза Ајров, с. Милетино, Тетово. (4418)

Воена книшка издадена од КВО — Нови Сад на име Рамадан Мустафа Мустафи, с. Челопек, Тетово. (4428)

Пасош бр. 058608, издаден од ОВР — Гостивар на име Садри Карпузи, ул. „С. Попоски“ бр. 5, Гостивар. (4456)

Акредитивно писмо издадено од страна на Југо-банка-Филијала — Скопје на износ од 150 клириншки долари на име Гуро Жакула, како и возната карта Београд — Варшава, на име Гуро Жакула од Скопје се огласуваат за неважни. (4540)

Воена книшка издадена од ВП 7318 — Превлача-Херцег Нови на име Санде Николовски, с. Цумајлија, Ов. Николе. (4733)

О Г Л А С

ЗА ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА СПЕЦИЈАЛНАТА ВОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОВНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО КРАТОВО И СТАВАЊЕ ВО РЕДОВНА ЛИКВИДАЦИЈА

Со решение бр. 06-3200 од 25.VI.1968 година на Собранието на општината Кратово покрената е постапка за престанок со работа на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во Кратово и ставање во редовна ликвидација.

Се повикуваат сите должници и побарувачи во рок од 30 (триесет) дена, од денот на објавувањето на овој оглас, да ги подмират своите обврски, а побарувачите во овој рок да ги пријават своите побарувања на ликвидационата комисија.

По изминување на споменатиот рок од должниците ќе се бара наплата преку стопанскиот суд, а на побарувачите не ќе им се признаат дополнително пријавените побарувања.

Од Ликвидационата комисија на Собранието на општината Кратово. (1245)

КОНКУРСИ

Комисијата за кадрови при Медицинскиот центар Битола

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. Лекар специјалист — гинеколог

Услови: Кандидатите треба на имаат завршено Медицински факултет и положен специјалистички испит, како и 3—5 години стаж како лекар, специјалист — гинеколог.

Кандидатите што се наоѓаат во работен однос да достават согласност за ослободување од должност од работната организација.

Молбите таксирани со 0,50 н. дин. такса и потребните документи согласно со член 20 од ЗРО се доставуваат до Комисијата.

Некомплетираните молби нема да се разгледуваат.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Од Комисијата за кадрови

Конкурсната комисија на Комуналниот завод за соц. осиг. Охрид, врз основа на чл. 13 од Правилникот за примање на приправници на работа

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за примање приправници на работа во КЗСО — Охрид и филијалите во Кичево и Струга и тоа:

1. Во КЗСО — Охрид 1 приправник за пензиско осигурување,
2. Во Филијалата Кичево 1 приправник за имотно-правни и пензиски стаж,
3. Во Филијалата Струга 1 приправник во книговодство.

У С Л О В И:

Кандидатите за работните места под реден број 1 и 2 да имаат завршено високо образование — правен факултет.

Кандидатите за работното место под реден број 3 да имаат завршено високо образование — економски факултет.

Кандидатите од машки пол да ја имаат регулирано воената обврска.

Молбите таксирани со 0,50 н.д. заинтересираниите со потребните документи (извод од матичната книга на родените, свидетелство за завршено образование-диплома, лекарско уверение, уверение да не е под истрага, како и доказ дека не се запослени и се во евиденција кај заводот за запослување, да немаат работен стаж повеќе од 12 месеци, а машките да ја регулирале воената обврска), да ги достават најдоцна 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“ или дневниот печат на адреса: КЗСО — Охрид — конкурсна комисија.

За работните места во филијалите, молбите да се испраќаат преку филијалите за соц. осиг. Кичево, односно Струга.

Молбите без потребните документи нема да се земаат во обзир при одлучувањето.

Личниот доход ќе се определи според Правилникот за примање приправници на работа во КЗСО — Охрид.

Од Конкурсната комисија на КЗСО — Охрид (1244)

Комисијата за засновање и престанување на работниот однос на Деловното здружение „Македонијакооп“ експорт-инпорт — Скопје.

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. Шеф на девизна служба.

У С Л О В И:

За работното место потребна е висока стручна подготовка со најмалку 6 години работен стаж поминат на работа во надворешна трговија и знаење на еден странски јазик.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Бирото на Здружението.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Сл. весник на СРМ“

Молбите се предаваат до конкурсната комисија на Здружението, улица Максим Горки бб., а информации можат да се добијат на телефон 34-536 и 21-054. (1246)

С О В Е Т О Т Н А Е К О Н О М С К И О Т Ф А К У Л Т Е Т В О С К О П Ј Е

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на едно работно место наставник во звањето редовен професор, вонреден професор, виш предавач, доцент или предавач по предметот:

Планирање на народното стопанство.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот, во рок од 15 дена, од денот на објавувањето на конкурсот. (1214)

Советот на работната заедница при Основното училиште „Кирил и Методија“ с. Кучевиште — Скопско

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за работното место:

1. Наставник по предметите: домаќинство, физичко и музичко воспитување.

Покрај општите услови кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови: да имаат завршено висока, виша или средна стручна школа.

Конкурсот трае 20 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребните документи се поднесуваат до управата на училиштето.

Од советот на работната заедница

Конкурсната комисија при Установата со самостојно финансирање Медицински центар Куманово, врз основа на член 4 и 5 од Законот за задолжително примање на приправници на работа во работните организации и Одлуката на Управниот одбор донесена на седницата од 10. VII. 1968 година.

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за прием на приправници и тоа:

1. Еден приправник стоматолог со завршен стоматолошки факултет,
2. Еден приправник фармацевт со завршен фармацевтски факултет,
3. Четири приправника — акушерки со завршено средно медицинско училиште-смер акушерки.
4. Двајца приправника — медицински сестри со завршено средно медицинско училиште,
5. Еден приправник санитарен техничар со завршена виша или средна санитарна школа,
6. Еден приправник лаборант со завршена виша или средна медицинска школа-лаборантски смер,
7. Еден приправник забен техничар со завршено средно заботехничко училиште,
8. Еден приправник со завршено средно економско училиште.

Со молбите кандидатите треба да ги достават и следните документи:

- а) Доказ за завршена школска наобразба;
- б) потврда од заводот за запослување дека кандидатот е без работа и од кога.

Приправниците што ќе го положат стручниот испит обавезни се да работат на село три години.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетирани молби нема да се земат во предвид.

Молби таксирани со 50 пари таксена марка се доставуваат до Комисијата за кадрови работи при Медицинскиот центар—Куманово, соба бр. 33. (1249)

Советот на Градската станица за брза помош — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на едно работно место на определено време — замена на времено отсутен лекар — лекар од општа пракса.

Кандидатот, покрај општите услови предвидени во чл. 20 од ОЗРО, треба да ги исполнува и следните услови:

— завршен медицински факултет и завршен задолжителен едногодишен лекарски стаж.

Молбите со куса биографија за движењето во службата и доказите дека се исполнети условите по конкурсот се доставуваат до Конкурсната комисија на Градската станица за брза помош 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетните пријави не ќе се земаат во предвид при разгледувањето.

(1243)

Конкурсната комисија при Централното основно училиште „Емин Дураку“ с. Буковик-Скопско

распишува

П О В Т О Р Е Н К О Н К У Р С

за пополнување на работните места за наставно-воспитниот персонал за учебната 1968/69 година на албански наставен јазик

I. НАСТАВНИЦИ ЗА ВИШИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА:

1. НАСТАВНИК ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, со дополнување на часови од други предмети,
2. НАСТАВНИК ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК, со дополнување на часови од други предмети,
3. НАСТАВНИК ПО МАТЕМАТИКА,
4. НАСТАВНИК ПО ИСТОРИЈА и ГЕОГРАФИЈА, со дополнување на часови од други предмети,
5. НАСТАВНИК ПО ХЕМИЈА И БИОЛОГИЈА, со дополнување на часови од други предмети,
6. НАСТАВНИК ПО МУЗИЧКО ВАСПИТУВАЊЕ, со дополнување на часови од други предмети.

II. НАСТАВНИЦИ ЗА НИЖИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА:

7. УЧИТЕЛ ЗА НИЖИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА во подрачното училиште село Паничари.
8. УЧИТЕЛ ЗА НИЖИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА во подрачното училиште село Ровик.

У С Л О В И:

— Кандидатите од точка 1—6 да имаат завршено ВПШ или ПА по соодветниот предмет, и наставата ќе се изведува во централното училиште с. Буковик и во подрачните паралелки село Бојане;

— Кандидатите од точка 7—8 да имаат завршено учителска школа и положен стручен испит или учител со завршена учителска школа;

— Кандидатите кон молбата, покрај дипломата за завршено образование, да ги достават и потребните документи согласно ОЗРО;

— Кандидатите потребно е да го совладуваат албанскиот јазик.

Конкурсот трае од 10—25.VIII.1968 година.

Молбите таксирани со 0,50 нови динари таксени марки се доставуваат до конкурсната комисија при ова училиште.

Некомплетираниите пријави нема да се земаат во предвид.

ОД КОМИСИЈАТА
(1250)

СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ОХРИД

распишува

К О Н К У Р С

(јавно наддавање)

ЗА ИЗГРАДБА НА:

I — ПОЛЕТНО — СЛЕТНА СТАЗА НА АЕРОДРОМОТ „ОХРИД“ со одводнување

II — ПРИСТАНИШНА ЗГРАДА НА АЕРОДРОМОТ „ОХРИД“.

Срок за завршување на работите е: 14 месеци од денот на воведувањето во работа за двата објекта.

Комисијата за јавното наддавање ќе почне со преглед на пристигнатите писмени понуди на ден 16. VIII. 1968 год. во 10,00 часот во просториите на Собранието на општината Охрид (мала сала). Понудите пристигнати по овој срок нема да се земаат во предвид.

Пресметковната сума на објектот е:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Полетно-слетна стаза | 13,600.000 дин. |
| 2. Пристанишна зграда | 2,860.000 дин. |

Понуди се поднесуваат за секој објект и посебно се оценуваат.

Посебните услови се составен дел на условите на наддавањето и договорот и наддавачите немаат право да ги менуваат.

Понудувачите треба да поднесат:

1. Доказ за регистрација и изградени такви и слични објекти,

2. Список на исправна механизација и стручен кадар што ќе го ангажира за изведување на објектите,

3. Потврда за положена кауција во височина од 1% од претсметковната сума.

Понудата за лицитираниите објекти и „клуч на рака“.

Конкурсниот елаборат може да се добие на увид секој работен ден од 8—12 саатот при Инвеститорската група, Судска палата — Охрид, а известувањата и дополнителните податоци писмено на иста адреса или преку телефон 22—004.

Понудувачите во срок од 10 дена од денот на наддавањето ќе бидат писмено известени за резултатите од конкурсот.

СО Д Р Ж И Н А

- | | |
|---|---------------|
| 201. Одлука за привремено запирање на вонредното студирање на Медицинскиот факултет во Скопје | — — — — — 385 |
| 202. Одлука за ограничување бројот на студентите што можат да се запишат на Медицинскиот факултет во Скопје | — — — — — 385 |
| 203. Решение за именување членови на Конкурсната комисија за спроведување конкурс за изработка идеен проект за изведба на споменик на Национално-ослободителната борба и Илинденското востание во Крушево | — — — — — 385 |
| 204. Решение за престанување функцијата на членови и именување членови на Советот на Радиотелевизија Скопје во Скопје | — — — — — 386 |
| 205. Одлука за валоризациониот коефициент за пресметување основиците на осигурување утврдени со договорите за социјално осигурување на лицата кои вршат самостојна дејност | — — — — — 386 |
| 206. Решение за усвојување Картата на сеизмичкото микрореонирање на поширокото урбанистичко подрачје на град Скопје | — — — — — 386 |
| 207. Одлука на Уставниот суд на Македонија У. бр. 21 од 3 јули 1968 година | — — — — — 387 |
| 208. Решение на Уставниот суд на Македонија У. бр. 79 од 20 јуни 1968 година | — — — — — 389 |
| 209. Решение на Уставниот суд на Македонија У. бр. 95 од 20 јуни 1968 година | — — — — — 388 |
| 210. Решение на Уставниот суд на Македонија У. бр. 1 од 20 јуни 1968 година | — — — — — 389 |